



# СЛУЖ

3770 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ  
91001 - СКОПЈЕ, п.факс 51

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Четврток, 27 октомври 1988  
Скопје  
Број 43  
Год. XLIV

Претплата за 1988 година изнесува 26.000 динари. Овој број чини 600 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

757.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛОВОТ

Се прогласува Законот за ловот, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 25 октомври 1988 година.

Бр. 08-3221  
25 октомври 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Претседателството на СРМ,  
Јездимир Богдански, с. р.

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р Вулнет Старова, с. р.

### ЗАКОН ЗА ЛОВОТ

#### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

##### Член 1

Со овој закон се уредува, одгледувањето, заштитата, ловењето и користењето на дивеч (во натамошниот текст: ловот).

##### Член 2

Дивеч, во смисла на овој закон, се одредени видови на животни кои слободно живеат во природата и кои привремено или трајно се наоѓаат во ограден простор заради размножување или внесување во ловиште.

Ловиште, во смисла на овој закон, е определена површина на земјиште и води која претставува природна ловностопанска целина на која постојат еколошки и други услови за развој на ловот.

##### Член 3

Дивечот е добро од општ интерес и ужива посебна заштита определена со овој закон.

##### Член 4

Ловот се врши во ловиште, а ловење на дивеч може да се врши и на земјиште и води надвор од ловиштето во согласност со одредбите на овој закон и одлука на собранието на општината.

##### Член 5

Ловот има стопанска, спортска и друга намена. Под стопанска намена се подразбира вршење на ловот заради стекнување на доход.

Спортски лов се врши заради спортски цели и рекреација.

Лов со друга намена се врши за научно-истражувачки цели, за потребите на наставата, зоолошките градини, како и за други потреби.

##### Член 6

Со ловот се занимаваат ловностопански, шумско-стопански, земјоделски и други организации на здружениот труд, кои ги исполнуваат условите пропишани со овој закон.

Со лов може да се занимаваат и ловечки организации како општествени организации.

##### Член 7

Заради уредување, одржување и користење на ловиштето, ловностопанските, шумскостопанските, земјоделските и другите организации на здружениот труд, како и ловечките организации (во натамошниот текст: организации што стопанисуваат со ловишта), донесуваат ловностопанска основа.

За одгледување, заштита и користење на дивечот во националните паркови и други посебно заштитени делови на природата, се донесува ловностопанска основа.

##### Член 8

Право на ловење на дивеч имаат лицата кои ги исполнуваат условите определени со овој закон и со општиот акт на организацијата што стопанисува со ловиштето.

Уловена или провисана дивеч, како и трофеи од дивеч и припаѓаат на организацијата што стопанисува со ловиштето, односно на организацијата на здружениот труд или на општина која управува со земјиштето и водите надвор од ловиштето.

##### Член 9

Организациите што стопанисуваат со ловиштата одговараат за штетите што ќе ги причини заштитениот дивеч, лицата кои ловат, нивните помагачи и ловечките кучиња, под услови утврдени со овој закон.

За штетите причинети на дивечот под заштита одговараат организациите и лицата кои ја направиле штетата.

##### Член 10

Надзор над извршувањето на одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на него, како и над спроведувањето на утврдените мерки во областа на ловот врши органот на управата надлежен за работите на ловната инспекција.

#### II. ДИВЕЧ И ЗАШТИТА НА ДИВЕЧОТ

##### Член 11

Според овој закон дивечот се дели на:

а) влакнест: обичниот елен, еленот лопатар, срната, дивата коза, муфлонот, козорогот, мечката, дивата свиња, зајакот, верверицата, обичниот полврисот, видрата, бизамскиот глушец, текуницата, обичниот еж, волкот, чакалот, лисицата, дивата мачка, куната-златка, куната-белка, творот, големата и малата лисица и јазовецот;

б) перјаст: големиот и малиот тетреб, лештарката, камењарката, полската еребица, фазанот, потполошката, дивите гулаби, големата и малата дропла, жеравите, лебедите, штрковите, пеликаните, сколовранците, чапјите, кормораните, дивите гуски, дивите пајки, шљуките, свиркалиците, бекасините, водните кокошки, вивците, чигрите, чурулинците, рон-

ците, нуркачите, соколите, орлите, орлите-мршојадци, буфовите, еите, глувчарите, луњите, мршојадците, јастребите, свратчците, враните, сојките, страчките и водниот бик.

#### Член 12

Дивечот е под заштита и без заштита.

Во дивеч под заштита спаѓаат:

а) влакнест: обичниот елен, еленот лопатар, срната, дивата коза, муфлонот, козорогот, зајакот, малото мече, мечката, дивата свиња, верверицата, рисот, видрата и чакалот;

б) перјаст: големиот и малиот тетреб, лештарката, камењарката, полската еребица, фазанот, потполошката, дивите гулаби, големата и малата дропла, грлицата, гугутката, црниот гавран, модрата чавка, жеравите, пеликаните, лебедите, штрковите, чапјите (освен сивата чапја), кормораните, дивите гуски, дивите пајки, шљуките, свиркалиците, водните кокошки, водниот бик, вишците, чурулинците, чигрите, ронците, нуркачите, соколите, орлите, орлите-мршојадци, буфовите, еите, глувчарите, луњите, мршојадците и бекасините.

Во дивеч без заштита спаѓаат:

а) влакнест: волкот, лисицата, дивата мачка, куната-златка, куната-белка, творот, големата и малата ласица, бизамскиот глушец, текуницата, обичниот еж, обичниот полв и јазовецот;

б) перјаст: јастребите, страчките, враните (освен црниот гавран), сколовранците, сојките и сивата чапја.

#### Член 13

Крупен дивеч, во смисла на овој закон, е: обичниот елен, еленот лопатар, срната, дивокозата, козорогот, муфлонот, мечката, дивата свиња, рисот и големиот тетреб.

#### Член 14

За дивечот под заштита се утврдува ловостој и привремена или трајна забрана на ловење.

За време на ловостојот и на привремената или трајната забрана на ловење, дивечот под заштита не смее да се лови, прогонува, или вознемирува доколку со овој закон не е определено поинаку.

#### Член 15

Ловостој се утврдува и тоа за:

— дивата коза од 1 јануари до 30 септември;  
— дивниот јарец и верверицата од 1 јануари до 31 јули;

— дивата свиња од 1 февруари до 1 октомври;  
— мечката постара од две години од 1 јануари до 1 октомври;

— зајакот, камењарката, полската еребица, фазанот и лештарката од 1 јануари до 31 октомври;

— дивите пајки, дивите гуски, потполошката, грлицата, гугутката, шљуките, бекасините, водните кокошки и дивите гулаби од 1 март до 31 јули.

#### Член 16

Организацијата што стопанисува со ловиште, во случај на значително намалување на бројот на одреден вид дивеч под заштита, е должна да го продолжи времето на ловостојот од член 15 на овој закон.

Доколку организацијата од став 1 на овој член не го продолжи ловостојот, акт за неговото продолжување донесува собранieto на општината.

#### Член 17

Трајно се забранува ловење на: обичниот елен, еленот лопатар, срната, муфлонот, козорогот, мече до две години, големиот и малиот тетреб, пеликаните, чапјите (освен сивата чапја), свиркалиците, орлите, орлите мршојадци, соколите, свратчците, глувчарите, кормораните, еите, водниот бик, луњите, штрковите, жеравите, лебедите, големата и малата дропла, буфовите, рисот, видрата и чакалот.

По исклучок, за потребите на науката, наставата, зоолошките градини, одгледувачки цели и за спречување на заразни болести а во согласност со ловностопанската основа, може да се одобри ловење на

трајно забранетиот дивеч, по претходно одобрение на републичкиот орган на управата надлежен за работите на ловот.

#### Член 18

Собранието на општината може да пропише привремена или трајна забрана на ловење или ловостој на дел или на целото подрачје на општината на редок или прореден дивеч кога постои опасност од негово истребување.

Мерките од став 1 на овој член, може да ги пропише за дел или за целата територија на Републиката, функционерот што раководи со републичкиот орган на управата надлежен за работите на ловот.

#### Член 19

Забрането е уништување на младенчиња и расипување на легла на влакнестият дивеч под заштита, уништување на седела и јајца од перјастият дивеч под заштита.

Работите од став 1 на овој член, по исклучок, можат да се вршат за потребите на науката, наставата, зоолошките градини, одгледувачки цели и за спречување на заразни болести, во согласност со ловностопанската основа, а по претходно одобрение на републичкиот орган на управата надлежен за работите на ловот.

Во одобрението од став 2 на овој член се одредува и начинот на ловењето.

#### Член 20

Дивечот што не е под заштита може да се лови и да се сведува во обем кој нема да биде штетен за неговиот опстанок.

Начинот и условите за ловење на дивеч без заштита во ловиште ги определува организацијата што стопанисува со ловиштето, а за земјиште и води надвор од ловиште собранieto на општината, односно организацијата што тоа ќе ја овласти.

За уништувањето на дивечот без заштита, организациите од став 2 на овој член, односно надлежниот општински орган на управата, водат евиденција.

Организацијата што стопанисува со ловиште, одделен вид на дивеч без заштита по претходно мислење на општинскиот орган на управата надлежен за работите на ловот може да го стави под заштита, ако обезбеди средства за надоместок на штетите што ќе ги причини тој дивеч.

#### Член 21

Забрането е ловење, уништување на седела, собирање и уништување на младенчиња и јајца на птици кои не се опфатени со член 12 од овој закон, а се корисни за земјоделството и шумарството.

Републичкиот орган на управата надлежен за работите на ловот одредува кои птици се сметаат корисни за земјоделството и шумарството.

#### Член 22

Ловочуварите и членовите на ловечките организации можат да ги уништуваат мачките и кучињата што скитаат по ловиштето освен овчарските кучиња, ако се наоѓаат најмалку петсто метри оддалечени од најблиските станбени и стопански објекти.

За штетата што ќе ја причинат мачките и кучињата на организациите што стопанисуваат со ловиштето, се одговорни нивните сопственици, односно за мачките и кучињата без сопственици, општината.

#### Член 23

Не е дозволено палење на стрниште, плевел и на други растителни отпадоци во ловиште.

#### Член 24

Собранието на општината, организациите што стопанисуваат со ловиштата и другите организации, можат да утврдат посебни парични награди за уништување на одредени видови дивеч без заштита.

За уништен волк се плаќа парична награда чија висина ја утврдува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Средствата за наградата од став 2 на овој член се обезбедуваат во републичкиот буџет.

Функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата надлежен за работите на ловот го пропишува начинот и условите за исплатување на паричната награда од став 2 на овој член.

#### Член 25

Внесување нови видови дивеч во ловиште, може да се врши врз основа на одобрение од републичкиот орган на управата надлежен за работите на ловот.

### III. ЛОВИШТА

#### Член 26

Ловиште се установува на површина на земјиште, која не може да биде помала од 3.000 ха ниту поголема од 20.000 ха и води, без оглед во чија сопственост е или кој е носител на правото на користење на земјиштето (сопственик односно корисник).

Ако ловиштето кое се установува зафаќа површина на земјиште или води на подрачјето на две или повеќе општини, установувањето на ловиштата се врши спогодбено меѓу општините.

#### Член 27

При установување на ловиште се издвојуваат населби, гробишта, јавни патишта, железнички пруги и аеродроми, воени објекти, вештачки рибници, ловни површини за потребите на науката и наставата, како и лозови и овошни плантажни насади.

#### Член 28

Ловиште установува:

- 1) собранието на општината;
- 2) органот кој определена шума ја прогласил за шума со посебна намена (парк-шума, шумски резерват, излетишта и слично).

Собранието на општината, ловиште установува по барање на организацијата што стопанисува со земјиштето и водите, доколку се исполнети условите од член 26 на овој закон.

#### Член 29

Со актот за установување на ловиште се утврдуваат особено: границата, површината и намената на ловиштето.

#### Член 30

Ловиште се дава на стопанисување на една организација.

На една организација може да и се дадат на стопанисување и повеќе ловишта.

#### Член 31

Организацијата што стопанисува со ловиштето е должна видно да ја обележи неговата граница.

#### Член 32

Ловиштето се дава на стопанисување по пат на конкурс.

Конкурсот се распишува во рок од 30 дена од денот на установувањето на ловиштето.

Собранието на општината, односно органот што го установил ловиштето ги пропишува поблиските услови за давање на ловиштето на стопанисување, како и постапката за распишување на конкурсот.

Ловиштето мора да се даде на стопанисување, ако на конкурсот се јави и само една организација која ги исполнува условите пропишани со овој закон.

#### Член 33

Ако за едно ловиште конкурираат повеќе организации, собранието на општината, односно органот што го установил ловиштето ќе го даде истото на стопанисување на организацијата која има најповол-

ни услови за стопанисување (објекти, опрема и други средства за одредување и заштита на дивечот, стручни лица и друго).

Организацијата на здружениот труд која користи поголем дел од површината на земјиштето или водите на кои е установено ловиштето има првенствено право во добивањето на тоа ловиште, ако ги исполнува условите пропишани со овој закон.

#### Член 34

Заради рационално и стручно извршување на работите на ловот организацијата што стопанисува со ловиштето мора да има стручна служба со потребен број на стручњаци од шумарска, земјоделска или ветеринарна стручна спрема.

#### Член 35

Општинскиот, односно републичкиот орган на управата надлежен за работите на ловот склучува договор со организацијата на која и се дава ловиштето на стопанисување.

Во договорот, покрај другото, се определуваат и условите под кои се дава ловиштето на стопанисување.

Договорот се склучува најдоцна 30 дена, од денот на доделувањето на ловиштето, за време најмалку од 10 години.

По истекот на договорениот рок се распишува конкурс за доделување на ловиштето.

#### Член 36

Ловиштето се одзема од организацијата што стопанисува со него ако:

- 1) не ги исполнува условите определени со овој закон и договорот од член 35;
- 2) не донесе ловностопанска основа во рокот определен со член 42 од овој закон;
- 3) не ги спроведува мерките предвидени со ловностопанската основа;
- 4) средствата од надоместокот за ловот не ги користи за унапредување на ловот;
- 5) не го искористува рационално ловиштето;
- 6) со ловнење се намали основната бројна состојба на дивечот под заштита утврдена во ловностопанската основа и
- 7) не наплатува надоместок за уловен дивеч и за трофеј од дивеч.

#### Член 37

Организацијата од која се одзема ловиштето има право на надоместок на неискористените вложувања во дивеч, објекти и други средства во ловиштето.

Надоместокот од став 1 на овој член го утврдува комисија составена од претставници на органот што го установил ловиштето и на организацијата што стопанисува со ловиштето.

### IV. КАТАСТАР НА ЛОВИШТЕТО

#### Член 38

За секое ловиште се води катастар.

Катастарот на ловиштето го води организацијата што стопанисува со него.

Републичкиот орган на управата надлежен за работите на ловот ги пропишува содржината и начинот на водењето на катастарот на ловиштето.

### V. ЛОВНОСТОПАНСКА ОСНОВА

#### Член 39

За секое ловиште се донесува ловностопанска основа.

Организацијата што стопанисува со ловиштето и сите правни и физички лица кои имаат право или обврска во поглед на земјиштето и водите на кои се наоѓа ловиштето, се должни да се придржуваат на ловностопанската основа.

## Член 40

Ловностопанската основа од член 39 на овој закон е основа за долгорочно стопанисување со ловиштето во кое се прикажува постојната состојба, можниот капацитет на дивечот, обемот и динамиката на застрелот, видот и обемот на работите, мерките и методите за постигање на целта за идното стопанисување, како и економско-финансиската основа за стопанисување.

Податоците за состојбите на ловиштето содржат: површини, природни услови за одгледување на дивеч, бројна состојба по видови на дивеч и бонитет на ловиштето.

Целта на стопанисувањето, капацитетот на ловиштето, обемот и динамиката на застрелот, се определуваат според состојбата на ловиштето и потребите за кои тоа е наменето (стопански, спортски, со друга намена).

Со економско-финансиската основа за стопанисување, одделно се прикажува видот и обемот на работите што ќе се извршат со средства што ќе се добијат од стопанисување со ловиштето, нивниот износ, а одделно видот и обемот на работите што ќе се извршат од други извори на средства.

Врз основа на ловностопанската основа на посебни обрасци се води хроника на извршените работи во ловиштето, мерките, методите и позначајните промени во текот на годината.

## Член 41

Ловностопанската основа ја донесува организацијата што стопанисува со ловиштето, а ја потврдува собранието на општината во рок од 90 дена од денот на поднесувањето.

## Член 42

Ловностопанската основа се донесува за време од 10 години.

Ловностопанската основа се донесува во рок од 6 месеци по склучувањето на договорот од член 35 на овој закон.

Шест месеци пред престанокот на важноста на ловностопанската основа, се донесува нова и во тој рок се доставува на потврдување до собранието на општината.

Републичкиот орган на управата надлежен за работата на ловот ја пропишува содржината и начинот на изработката на ловностопанската основа.

## Член 43

Организацијата што стопанисува со ловиштето е должна во согласност со ловностопанската основа и новоутврдена бројна состојба на дивечот, да донесе годишен план за стопанисување со ловиштето, во кој ќе се предвидат обемот на работите, мерките за унапредување на ловот, како и вредноста на дивечот кој ќе се застрела во текот на годината.

Годишниот план за стопанисување со ловиштето се донесува за ловностопанска година најдоцна до 30 април секоја година и се доставува до општинскиот орган на управата надлежен за работите на ловот.

Ловење на дивеч не смее да се врши доколку не е донесен годишен план за стопанисување со ловиштето.

## Член 44

Ловностопанската основа, се усогласува со програмите за заштита и користење на земјоделското земјиште и шумскостопанските основи.

## Член 45

Организацијата што стопанисува со ловиштето е должна извршениот застрел на дивечот и извршените работи во ловиштето да ги евидентира на посебни обрасци што се составен дел на ловностопанската основа од член 39 на овој закон најдоцна до 31 март секоја година.

## Член 46

Сопствениците, односно корисниците на земјиште на кои се наоѓа ловиште, се должни да ги доз-

волат работите и мерките за стопанисување со ловиштето предвидени во ловностопанската основа.

Ако со работите, односно со мерките од став 1 на овој член се причини штета, организацијата што стопанисува со ловиштето е должна да му ја надомести штетата на сопственикот, односно корисникот на земјиштето.

## Член 47

Средствата што ќе се остварат при стопанисувањето со ловиштето се користат за инвестирање во тоа ловиште, најмалку во висина од 50% од вкупно остварените средства.

Како средства остварени од стопанисување со ловиште се сметаат надоместоци за влез во ловиште, за уловен дивеч, трофеи од дивеч, од продажба на жив дивеч, месо од дивеч, како и средства за одгледување и унапредување на дивеч што ги плаќаат ловците.

## VI. ЛОВЕЊЕ

## Член 48

Ловењето на дивеч се врши со застрел и фаќање на дивеч.

Ловењето на дивеч под заштита се врши во ловиште, а по исклучок и на земјиште и води надвор од ловиште.

## Член 49

Ловењето на дивеч под заштита се врши со дозвола што ја издава организацијата што стопанисува со ловиштето, а за земјиште и води надвор од ловиштето, општинскиот орган на управата надлежен за работите на ловот, односно организацијата што ќе ја овласти собранието на општината.

Во еден ловен ден, едно исто лице не смее да застрела поголем број дивеч под заштита, од бројот определен со дозволата за ловење.

Дозволата за ловење не може да се отстапува на друго лице.

## Член 50

За присвојување на уловената дивеч и трофеи од дивеч се плаќа надоместок, што се утврдува со општ акт на организацијата што стопанисува со ловиштето, а за земјиште и води надвор од ловиштето собранието на општината, односно организацијата што тоа ќе ја овласти.

## Член 51

Право на ловење дивеч има ловец кој положил испит пред стручна комисија што ја формира Сојузот на ловечките организации на Македонија за одгледување, заштита и ловење на дивеч.

Ловочувар, чувар на шуми, полски чувар и работници во органот за внатрешни работи, не можат да се занимаваат со ловење на дивеч како спорт, во време на вршење службена должност.

Полагањето на испитот од став 1 на овој член, не се однесува на лица кои завршиле средно или високо образование, каде што е застапен предметот ловот.

## Член 52

Ловењето се врши групно или поединечно, во придружба на лице кое ќе го определи организацијата што стопанисува со ловиштето.

Во ловиштето, ловењето на дивеч под заштита, освен на прелетната дивеч, може да се врши само еден ден во неделата и во државни празници, во согласност со годишниот план за стопанисување со ловиштето.

Одредбите од став 2 на овој член не се однесуваат на странските туристи.

## Член 53

Застрел на дивеч под заштита се врши со ловечка пушка со сачма или со кугла и со ловечки карабин.

Застрел на обичен елен, елен лопатар, срна, дива коза, муфлон и мечка се врши само со ловечки карабин.

## Член 54

Собранието на општината може привремено да забрани ловење на дивеч на земјоделско земјиште со насади или засеано со определени земјоделски култури, во време кога тоа е штетно за тие култури.

## Член 55

Организацијата што стопанисува со ловиште е должна наизменично да забранува ловење две години едно по друго, најмалку на една четвртина од вкупната површина на ловиштето.

## Член 56

Забрането е ловење на:

- 1) дивеч ноќно време, со фарови и други светлосни направи со превозни средства и омамљиви средства и за време на поплави и големи снегови;
- 2) дивеч со неловечки кучиња и со ловечки кучиња кои немаат педигре — родоџник и кои немаат положено испит за вредени особини;
- 3) дивеч под заштита со стапици, мрежи, кафези, кошери, направи од коњски влакна, лепила и строви; и
- 4) обичниот елен, еленот лопатар, срната, дивата коза, муфлонот, во низинските (полските) ловишта со кучиња — долгоноти гонители.

## Член 57

Со претходно одобрение од организација што стопанисува со ловиштето може со стапица да се лови: лисица, волк, дива мачка, јазовец, твор и голема и мала лисица.

Ловењето со отров на дивеч без заштита може да се врши само по претходно одобрение од општинскиот орган на управата надлежен за ловот.

Местото на труење мора да биде оддалечено најмалку осумсто метри од станбени или стопански објекти и најмалку петсто метри од јавни патишта.

За поставување на отров и за подрачјето на кое се врши труењето, се известува месното население на вобичаен начин, како и најблиската станица на милицијата.

## Член 58

Забрането е прогонување на ранета дивеч на подрачјето на друго ловиште, без дозвола од организацијата што стопанисува со тоа ловиште.

## Член 59

Забрането е движење на лица со пушка и други средства за лов во ловиштето, без дозвола од организацијата што стопанисува со ловиштето.

## Член 60

Забрането е уништување на ловно-техничките објекти во ловиштето (ловечки колиби, хранилишта, чеки, солишта и слични објекти).

## Член 61

Трофеи од дивеч не смеат да се изнесуваат од ловиштето без трофеен лист.

Забрането е изнесување од нашата земја трофеи од дивеч, кои според усвоената меѓународна формула имаат поени над: 210 за рогови од обичен елен, 180 за рогови од еленот лопатар, 130 за рогови од срнакот, 110 за рогови од див јарец и дива коза, 205 за рогови од муфлонот, 350 за крзно од мечка, 120 за крзно од волк и рис, 50 за крзно од дива мачка, 120 за заби од див нерез, 55 за череп од мечка, 40 за череп од волк, 25 за череп од лисица, рис и јазовец и 15 за череп од дива мачка.

Трофеен лист за трофеи од дивеч издава организацијата што стопанисува со ловиштето.

Републичкиот орган на управата надлежен за работите на ловот ја пропишува содржината на трофејниот лист.

## VII. СПРЕЧУВАЊЕ НА ШТЕТА И НАДОМЕСТОК НА ШТЕТА

## Член 62

Организациите што стопанисуваат со ловишта се должни да преземаат мерки за спречување на штети кои дивечот може да ги причини на имотот на граѓаните и на земјиштето на кое се наоѓа ловиштето и на околните земјишта, со намалување бројот на дивечот, обезбедување доволно исхрана во ловиштето, поставување на ловочувари, изгонување на дивечот од загрозеното подрачје, употреба на механички плашила и слично.

Соствениците, односно корисниците на земјиштето на кое се наоѓа ловиштето, се должни за спречување на штетите од дивеч, да преземаат на своето земјиште, односно води, мерки што ќе ги пропише општината.

## Член 63

За штетите што ќе ги причини дивечот под заштита, за кој е пропишан ловостој, одговорна е организацијата што стопанисува со ловиштето на кое тој дивеч постојано живее, под услов оштетениот да ги презел предвидените мерки од член 62 став 2 на овој закон.

Се смета дека дивечот постојано живее во ловиштето во кое е причинета штета, ако не се докаже спротивното.

Штетата што ќе ја причини дивечот за кој е пропишана трајна или привремена забрана на ловење, должен е да ја надомести органот што ја определил забраната.

За штетата што при ловењето на дивеч ќе ја причинат ловците, нивните помагачи и ловечките кучиња, е одговорна организацијата што стопанисува со ловиштето.

## Член 64

Ако организацијата што стопанисува со ловиште со општ акт определи, за одделен вид на незаштитен дивеч, посебни услови за ловење, одговара за причинетата штета од тој дивеч.

## Член 65

Граѓаните и правните лица што ќе причинат штета на дивечот, со бесправно ловење или на друг недозволен начин, се должни на организацијата што стопанисува со ловиштето да ја надоместат штетата, според ценоник, што го пропишува собранието на општината, по предлог на организацијата што стопанисува со ловиштето.

## VIII. ЛОВОЧУВАРСКА СЛУЖБА

## Член 66

Организацијата што стопанисува со ловиште е должна да организира ловочуварска служба. Ловочуварската служба ја вршат ловочувари.

## Член 67

Ловочуварот има статус на службено лице.

Ловочувар е лице со завршено најмалку осумгодишно образование или квалификуван работник во ловот, кој ги исполнува условите за носење оружје.

## Член 68

Правата и должностите на ловочуварот се утврдуваат со општи акти на организацијата што стопанисува со ловиштето.

Ловочуварот врши:

— легитимирање на сите лица затечени во вршењето на прекршоци казниви по овој закон или кривични дела кои се однесуваат на ловот или за кои постои основано сомневање дека сториле такви дела, доколку идентитетот на лицето не може да се утврди на друг начин;

— преглед во ловиштето и надвор од него на уловот и документацијата што го придружува;

— преглед на сите видови возила и товари, со кои може да се превезува или пренесува уловот, односно трофејот, како и преглед на местата каде што може да се држи уловот, односно трофејот; и

— привремено одземање на средствата и предметите (пушка, стапица, капан, мрежи, кафези, примки, светлосни направи) наменети или настанати со извршување на кривичното дело, престанот или прекршокот.

Организациите, другите правни лица и граѓани се должни на ловочуварот да му овозможат вршење на неговите овластувања и да му ги дадат потребните податоци.

#### Член 69

Ловочуварот има легитимација.

Легитимацијата ја издава организацијата што стопанисува со ловиштето.

Функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата надлежен за работите на ловот, го пропишува образецот за легитимацијата.

### IX. ЛОВНА ИНСПЕКЦИЈА

#### Член 70

Работите на ловната инспекција ги врши општинскиот орган на управата надлежен за ловот и Републичкиот инспекторат за земјоделство и шумарство.

Работите на ловната инспекција непосредно ги вршат ловни инспектори.

#### Член 71

Републичкиот инспекторат за земјоделство и шумарство се грижи за организирање и унапредување на ловната инспекција на територијата на Републиката, врши непосреден надзор над работата на општинските ловни инспектори и врши други овластувања заради обезбедување на извршувањето на работите на ловната инспекција.

Ако работите на ловната инспекција не ги врши општинскиот орган на управата надлежен за ловот, работите ги врши Републичкиот инспекторат за земјоделство и шумарство на товар на собранието на општината.

#### Член 72

Работите на ловната инспекција може да ги врши лице кое има висока школска подготовка од шумарска насока и најмалку две години работно искуство од областа на шумарството или ловот.

Својството на ловен инспектор се докажува со легитимација што ја издава старешината на органот. Функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата надлежен за работите на ловот пропишува образец за легитимација на ловниот инспектор.

#### Член 73

Во вршењето на работите на ловната инспекција ловниот инспектор е овластен:

- 1) да го прегледа ловиштето и објектите за одгледување, заштита и користење на дивечот;
- 2) да ги прегледа ловностопанските основи, годишните планови за стопанисување со ловиштето, деловните книги и други документи, заради контрола на примената на прописите и мерките што се однесуваат на дивечот и ловиштето;
- 3) привремено да го запре ловнењето на дивеч и други дејства, ако тие не се во согласност со одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на него, до крајната одлука на надлежниот орган;
- 4) да врши контрола кај организациите и граѓани кои вршат промет на дивеч или делови од дивеч, препарирање на дивеч, обработка на крзно и трофеји од дивеч и да утврди на кој начин истиот е уловен;
- 5) привремено да го одземе бесправно уловениот, присвоениот, загиналиот дивеч или негови делови и други присвоени производи од ловиштето, како и предметите со кои се извршени овие бесправни дејства;

6) да нареди преземање на привремени мерки во случај кога постои опасност од настанување штета за општиот интерес;

7) да ги известува надлежните органи за забележаните неправилности и да бара нивна интервенција, ако тој не е овластен самиот да интервенира;

8) да бара потребни известувања од одговорни лица, сведоци, вештаци и други лица, кога е тоа потребно; и

9) да презема и други мерки и дејства за кои е овластен.

Организациите и граѓаните чија работа подлежи на надзор, се должни на ловните инспектори да им овозможат вршење на надзор и да им даваат потребни податоци и известувања.

#### Член 74

Ловните инспектори наредуваат мерки со писмено решение.

Жалбата против решението од став 1 на овој член не го задржува извршувањето на решението.

Ловниот инспектор, против чие решение е изјавена жалба, може по образложено барање од подносителот на жалбата да го одложи извршувањето на решението, ако со неговото извршување ќе се предизвика штета која тешко може да се надомести.

### X. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

#### Член 75

Со парична казна од 1.500.000 до 25.000.000 динари ќе се казни за стопански престап организацијата што стопанисува со ловиште, организацијата на здружениот труд, ловечка организација или друго правно лице ако:

- 1) не донесе ловностопанска основа (член 7);
  - 2) лови или прогонува, односно вознемирува или дозволи ловнење на дивеч под заштита во време на ловостој, привремена или трајна забрана на ловнење (член 14 став 2);
  - 3) пали стрниште, односно плевели или други растителни отпадоци во ловиште (член 23);
  - 4) не наплатува надоместок за уловен дивеч или за трофеј од дивеч (член 36 точка 7);
  - 5) не се придржува на одредбите на ловностопанската основа (член 39);
  - 6) не донесе ловностопанска основа во предвидениот рок (член 42 ставови 2 и 3);
  - 7) лови или дозволи ловнење на дивеч без годишен план за стопанисување (член 43 став 3);
  - 8) средствата остварени од стопанисувањето со ловиштето не ги користи согласно со одредбите на член 47 став 1; и
  - 9) наизменично не забрани ловнење две години едно по друго најмалку на една четвртина од вкупната површина на ловиштето (член 55).
- Со парична казна од 500.000 до 2.000.000 динари ќе се казни за стопански престап од став 1 на овој член и одговорното лице во правното лице.

#### Член 76

Со парична казна од 500.000 до 2.000.000 динари ќе се казни за прекршок организација што стопанисува со ловиштето, организација на здружениот труд, ловечка организација или друго правно лице ако:

- 1) не води евиденција за уништување на дивечот без заштита (член 20 став 3);
- 2) внесува нови видови дивеч во ловиште без одобрение (член 25);
- 3) видно не ги обележи границите на ловиштето (член 31);
- 4) не води катастар на ловиштето (член 38);
- 5) не донесе годишен план за стопанисување или не го достави на увид на надлежниот орган (член 43 став 2);
- 6) не ги евидентира извршениот застрел на дивечот или извршените работи во ловиштето (член 45);

7) не дозволи извршување на работите или мерките за стопанисување со ловиштето предвидени во ловностопанската основа (член 46 став 1);

8) дозволи ловење на дивеч на лице кое нема положено испит (член 51 став 1);

9) застрели или дозволи застрел на дивеч под заштита на оружје кое не е предвидено со член 53;

10) лови или дозволи ловење спротивно на забраната од член 56;

11) лови или дозволи ловење на дивеч без заштита со отров спротивно на одредбите од член 57 став 2;

12) прогонува ранет дивеч спротивно на одредбите на член 58;

13) дозволи изнесување на трофеј од дивеч без трофеен лист (член 61 став 1);

14) не презема мерки за опречување на штетата што може да ја нанесе дивечот (член 62 став 1);

15) не организира ловочуварска служба (член 66 став 1);

16) на ловочуварот не му овозможи извршување на неговите овластувања или не му дава потребни податоци (член 68 став 3);

17) на ловните инспектори им оневозможува вршење на надзорот или не им дава потребни податоци или известувања (член 73 став 2); и

18) не го извршува решението на ловниот инспектор од член 74 став 1

Со парична казна од 150.000 до 250.000 динари ќе се казни за прекршок од став 1 на овој член и одговорното лице во правното лице.

#### Член 77

Со парична казна од 150.000 до 250.000 динари ќе се казни за прекршок физичко лице ако:

1) лови или прогонува, односно вознемирува дивеч под заштита за време на ловостој, привремена или трајна забрана за ловење (член 14 став 2);

2) уништува младенчиња или расипува легла или седела или уништува јајца од дивеч под заштита (член 19 став 1);

3) лочи дивеч без заштита (член 20 став 2);

4) лови или уништува седела, односно собира или уништува младенчиња и јајца од птици корисни за земјоделството и шумарството (член 21 став 1);

5) пали стрниште, односно плевел или други растителни отпадници во ловиште (член 23);

6) лови дивеч под заштита без дозвола (член 49 став 1);

7) лови дивеч без положен испит (член 51 став 1)

8) лови дивеч во време на вршење службена должност (член 51 став 2);

9) застрелува дивеч под заштита спротивно на одредбите на член 53);

10) лови дивеч на земјоделски земјишта (член 54);

11) лови дивеч спротивно на забраната од член 56;

12) лови дивеч без заштита спротивно од член 57;

13) прогонува ранета дивеч во друго ловиште (член 58);

14) се движи низ ловиштето со пушка и други средства за ловење без дозвола од организацијата што стопанисува со ловиштето (член 59);

15) уништува ловнотехнички објекти во ловиштето (член 60);

16) изнесува трофеј на дивеч од ловиштето спротивно на член 61 став 1.

17) изнесува трофеј на дивеч од земјата (член 61 став 2);

18) не му овозможи на ловочуварот да ги врши своите овластувања или не му дава потребни податоци или известувања (член 68 став 3); и

19) на ловниот инспектор му оневозможува вршење на надзорот или не му дава потребни податоци или известувања (член 73 став 2).

#### Член 78

Покрај паричната казна за сторен стопански престап или прекршок од член 75 став 1 точка 2 и 7, член 76 став 1 точки 9, 10 и 11 и член 77 став 1 точки 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 и 17 од овој закон, ќе се изрече и заштитна мерка одземање на улогот, односно трофејот, како и средствата и предметите употребени за извршување на сторен стопански престап, односно прекршок.

Покрај паричната казна за сторен прекршок од член 77 на овој закон, на физичкото лице ќе му се изрече и заштитна мерка одземање на ловечката дозвола.

### XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 79

Прописите од член 21 став 2, член 24 став 4 и член 42 став 5, ќе се донесат во рок од две години, прописите од член 38 став 3 и член 61 став 4, ќе се донесат во рок од една година, а прописите од член 69 став 3 и член 72 став 3, ќе се донесат во рок од 6 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

#### Член 80

Собранието на општината е должно во рок од една година, од денот на влегувањето во сила на овој закон, да го усогласи начинот на доделувањето на ловиштата на стопанисување согласно со член 32 од овој закон и да пропише мерки за опречување на штетите од дивечот согласно со член 62 став 2 на овој закон.

#### Член 81

Организациите што стопанисуваат со ловиштата се должни своето работење да го усогласат со одредбите на овој закон во рок од 18 месеци од денот на неговото влегување во сила.

#### Член 82

Обврската за полагање на испитот од член 51 не се однесува на лицата кои положиле ловечки испит пред соодветна комисија до влегувањето во сила на овој закон.

#### Член 83

До донесување на прописите од член 79 на овој закон остануваат во сила:

— Правилникот за начинот и условите за исплатување парична награда од средствата на Републиката за уништени волци („Службен весник на СРМ“ број 2/74);

— Правилникот за содржината и водењето на катастар за ловиштата („Службен весник на СРМ“ број 2/74);

— Правилникот за постапката и содржината на трофејниот лист („Службен весник на СРМ“ број 2/74);

— Одлуката за висината на паричната награда за уништување на волци („Службен весник на СРМ“ број 16/88);

— Упатството за образецот на легитимацијата на ловниот инспектор („Службен весник на СРМ“ број 41/67); и

— Упатството за образец на легитимацијата на ловочувари („Службен весник на СРМ“ број 2/74).

#### Член 84

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за ловство („Службен весник на СРМ“ број 5/73, 17/73 и 26/80).

#### Член 85

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

758.

Врз основа на член 34 од Законот за општествениот правобранител на самоуправањето („Службен весник на СРМ“ број 47/75, 6/81, 37/83 и 11/87), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 25 октомври 1988 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ОПШТЕСТВЕН**  
**ПРАВООБРАНИТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО**

За републички општествен правобранител на самоуправањето се именува:

Аница Мифтари, претседател на Основниот суд на здружениот труд — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3173/1  
25 октомври 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р Вулнет Старова, с. р.

759.

Врз основа на член 318 точка 24 член 338 алинеја 6, огласно со член 376 став 1 алинеја 5 и Амандманот VII на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 25 октомври 1988 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УСТАВНИОТ**  
**СУД НА МАКЕДОНИЈА**

За претседател на Уставниот суд на Македонија се избира д-р Фиданчо Стоев, претседател на Уставниот суд на Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3172  
25 октомври 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р Вулнет Старова, с. р.

760.

Врз основа на член 42 од Законот за судовите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 41/75, 6/81 46/82 и 11/87), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 25 октомври 1988 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВНИОТ**  
**СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД — ШТИП**

За претседател на Основниот суд на здружениот труд во Штип се избира

Никола Радовиќ, судија на Окружниот суд — Штип.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3181/1  
25 октомври 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р Вулнет Старова, с. р.

761.

Врз основа на член 35 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 6/81, 46/82 и 11/87), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 25 октомври 1988 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ОБВИ-**  
**НИТЕЛ НА МАКЕДОНИЈА**

За заменик на јавниот обвинител на Македонија се именува

Марко Бундалевски, Окружен јавен обвинител — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3175/1  
25 октомври 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р Вулнет Старова, с. р.

762.

Врз основа на член 42 од Законот за судовите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 41/75, 6/81, 46/82 и 11/87), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 25 октомври 1988 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИЗБОР НА ПОСТОЈАН СУДИЈА НА ОСНОВ-**  
**НИОТ СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД СКОПЈЕ**

За постојан судија на Основниот суд на здружениот труд во Скопје се избира

Владимир Марина, постојан судија на Основниот суд на здружениот труд во Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3182/1  
25 октомври 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р Вулнет Старова, с. р.

763.

Врз основа на член 23 од Законот за судовите за прекршоци („Службен весник на СРМ“ број 6/85 и 11/87), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 25 октомври 1988 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА РЕПУБЛИЧКИОТ СУД**  
**ЗА ПРЕКРШОЦИ**

За судија на Републичкиот суд за прекршоци се избира

Богдан Жерајик, адвокат од Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3180/1  
25 октомври 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р Вулнет Старова, с. р.



764.

Врз основа на член 42 од Законот за судовите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 41/75, 6/81, 46/82 и 11/87), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 25 октомври 1988 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИЗБОР НА ПОСТОЈАН СУДИЈА НА СУДОТ НА  
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА МАКЕДОНИЈА**

За постојан судија на Судот на здружениот труд на Македонија се избира

Милорад Кратовалиев, член на Извршниот совет на Собранието на општина Карпош — Скопје.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-3179/1

25 октомври 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р Вулнет Старова, с. р.

765.

Врз основа на член 25 од Законот за јавното правобранителство („Службен весник на СРМ“ број 9/77, 6/81, 46/82 и 11/87), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 25 октомври 1988 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВО-  
БРАНИТЕЛ НА МАКЕДОНИЈА**

За заменик на јавниот правобранител на Македонија се именува

Кирил Пешелугоски, секретар на Уставниот суд на Македонија.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-3178/1

25 октомври 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р Вулнет Старова, с. р.

766.

Врз основа на член 78 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 36/77, 9/78, 27/78, 46/82, 11/87 и 24/88), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 25 октомври 1988 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИЗБОР НА ТРОЈЦА СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ  
СУД — СКОПЈЕ**

За судии на Окружниот суд — Скопје се избираат:

Милка Стефкова, судија на Општинскиот суд Скопје I — Скопје,

Мирјана Дуковска, судија на Општинскиот суд Скопје I — Скопје и

Вера Коцо, судија на Општинскиот суд Скопје II — Скопје.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-3184/1

25 октомври 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р Вулнет Старова, с. р.

767.

Врз основа на член 36 од Законот за општествениот правобранител на самоуправањето („Службен весник на СРМ“ број 47/75, 6/81, 37/83 и 11/87), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 25 октомври 1988 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ  
ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА САМОУПРА-  
ВУВАЊЕТО**

За заменик на републичкиот општествен правобранител на самоуправањето се именува

Јован Крстев, досегашен заменик на републичкиот секретар за општостопански работи и пазар.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-3174/1

25 октомври 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р Вулнет Старова, с. р.

768.

Врз основа на член 42 од Законот за судовите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 41/75, 6/81, 46/82 и 11/87), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 25 октомври 1988 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИЗБОР НА ПОСТОЈАН СУДИЈА НА ОСНОВ-  
НИОТ СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО ШТИП**

За постојан судија на Основниот суд на здружениот труд во Штип се избира

Миливој Тренчевски, постојан судија на Основниот суд на здружениот труд — Штип.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-3183

25 октомври 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р Вулнет Старова, с. р.

769.

Врз основа на член 73 став 2, а во врска со член 89 став 1 точка 2 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 36/77, 9/78, 27/78, 46/82, 11/87 и 24/88), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 25 октомври 1988 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СУДИЈА НА  
СТОПАНСКИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА**

1. Се разрешува од должноста судија на Стопанскиот суд на Македонија

Гане Тодоров, поради именување за заменик на Сојузниот јавен обвинител.

2. Разрешувањето се врши заклучно со 31 август 1988 година.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-3187/1

25 октомври 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р Вулнет Старова, с. р.

770.

Врз основа на член 34, а во врска со член 47 став 1 алинеја 4 од Законот за општествениот правобранител на самоуправањето („Службен весник на СРМ“ број 47/75, 6/81, 37/83 и 11/87), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 25 октомври 1988 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ОПШТЕСТВЕН ПРАВООБРАНИТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО

1. Се разрешува од должноста републички општествен правобранител на самоуправањето

Александар Топличански, заради стекнување право на старосна пензија.

2. Разрешувањето се врши заклучно со 7 ноември 1988 година.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3186/1  
25 октомври 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р Вулнет Старова, с. р.

771.

Врз основа на член 84-а од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 36/77, 9/78, 27/78, 46/82, 11/87 и 24/88), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 25 октомври 1988 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ДАВАЊЕ ПРЕТХОДНА СОГЛАСНОСТ ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО ПРИШТИНА

Собранието на Социјалистичка Република Македонија дава претходна согласност за судија на Окружниот суд во Приштина да биде избран

Вангел Гагачев, судија на Окружниот суд во Битола.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3185/1  
25 октомври 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р Вулнет Старова, с. р.

772.

Врз основа на член 19 од Законот за заштита на националните паркови („Службен весник на СРМ“ број 33/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 25 октомври 1988 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ПЛАН ЗА ПРОСТОРНО УРЕДУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИОТ ПАРК „ПЕЛИСТЕР“

##### Член 1

Се донесува План за просторно уредување на Националниот парк „Пелистер“ (План).

##### Член 2

Планот содржи:

##### А. Текстуален дел

Достигнато ниво на развојот, состојба на просторната уреденост и заштита

1. Граници, големина и положба
2. Природна средина
3. Состојба на постојната просторна уреденост, организација и заштита
4. Вредности и значење на природната средина и спомениците на културата
5. Цели и општи определби за просторниот развој
6. Намена и начин на користење на просторот (зони и режим на заштита)
7. Просторна разместеност на населението, систем на населби и туристички локалитети
8. Просторна разместеност на стопанските активности
9. Просторна разместеност на инфраструктурните системи
10. Насоки и мерки за спроведување на планот.

##### Б. Графички дел

М 1 : 25.000

1. Релјеф и геоморфолошки форми
2. Педолошка карта
3. Вегетациска карта — шумски заедници
4. Вегетациска карта — тревни растителни заедници
5. Хидрографија
6. Валоризација и категоризација на природните вредности
7. Постојна просторна организација
8. Опременост и изграденост на просторот — просекција
9. Зонирање и уредување на Паркот.

##### Член 3

Претседателот на републичкиот орган на управата надлежен за работите на просторното планирање и заштита на природните реткости, врши заверка на седум оригинални примероци на Планот со содржина утврдена во член 2 на оваа одлука.

##### Член 4

Заверените примероци на Планот се чуваат во:

- Собранието на СРМ, еден примерок;
- ООЗТ Национален парк „Пелистер“ два примерока;
- Собранието на општина Битола, еден примерок;
- Републичкиот завод за заштита на природните реткости, еден примерок;
- Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство, еден примерок; и
- Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина, еден примерок.

##### Член 5

За спроведување на Планот се надлежни организациите од член 4 алинеи 2, 3, 4, 5 и 6 на оваа одлука.

##### Член 6

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3217/1  
25 октомври 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р Вулнет Старова, с. р.

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
Иван Аврамовски, с. р.

Претседател  
на Соборот на општините,  
Илија Глигороски, с. р.

773.

Врз основа на член 19 од Законот за заштита на националните паркови („Службен весник на СРМ“ број 33/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 25 октомври 1988 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ПЛАН ЗА ПРОСТОРНО УРЕДУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИОТ ПАРК „МАВРОВО“

#### Член 1

Се донесува План за просторно уредување на Националниот парк „Маврово“ (План).

#### Член 2

Планот содржи:

#### А. Текстуален дел

Достигнато ниво на развојот, состојба на просторната уреденост и заштита.

1. Положба во пошироки просторни констелации,
2. Природна средина,
3. Состојба на постојната просторна уреденост, организација и заштита,
4. Вредности и значење на природната средина и спомениците на културата,
5. Цели и општи определби на просторниот развој.
6. Намена и начин на користење на просторот (зони и режим на заштита),
7. Просторна разместеност на населението и систем на населби,
8. Просторна разместеност на стопанските и нестопанските активности,
9. Просторна разместеност на инфраструктурните системи,
10. Заштита на природните и создадените вредности,
11. Општествено-економски односи и
12. Насоки и мерки за спроведување на Планот.

#### Б. Графички дел

1. 50.000
1. Положба на Паркот во поширокиот простор,
2. Геологија и сеизмологија,
3. Педологија,
4. Релјеф и хидрографија,
5. Средна годишна температура на воздухот,
6. Средни годишни врнежи изразени во милиметри,
7. Фитоценолошка карта,
8. Карта на насадите
9. Контурно-историски обележја,
10. Населени места — состојба и перспектива,
11. Стопански активности,
12. Земјоделство,
13. Туристички локалитети: дивеч и рибарство,
14. Нестопански дејности — постојна состојба,
15. Нестопански активности — перспектива,
16. Сообраќајна инфраструктура — состојба и перспектива,
17. Водостопанска инфраструктура — состојба и перспектива,
18. Електроенергетика и ПТТ — состојба и перспектива и
19. Зонирање на Паркот.

#### Член 3

Претседателот на републичкиот орган на управа надлежен за работите на просторното планирање и заштита на природните реткости врши заверка на седум оригинални примероци на Планот со содржина утврдена во член 2 на оваа одлука.

#### Член 4

- Заверените примероци на Планот се чуваат во:
- Собранието на СРМ, еден примерок,
  - ООЗТ Национален парк „Маврово“ два примерока;
  - Собранието на општина Гостивар, еден примерок;
  - Републичкиот завод за заштита на природните реткости, еден примерок,
  - Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство, еден примерок;
  - Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина, еден примерок.

#### Член 5

За спроведување на Планот се надлежни органите и организациите од член 4 алинеи 2, 3, 4, 5 и 6 на оваа одлука.

#### Член 6

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3219/1  
25 октомври 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р Вулнет Старова, с. р.

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
Иван Аврамовски, с. р.

Претседател  
на Соборот на општините,  
Илија Глигороски, с. р.

774.

Врз основа на член 19 од Законот за заштита на националните паркови („Службен весник на СРМ“ број 33/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 25 октомври 1988 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ПЛАН ЗА ПРОСТОРНО УРЕДУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИОТ ПАРК „ГАЛИЧИЦА“

#### Член 1

Се донесува План за просторно уредување на Националниот парк „Галичица“ (План).

#### Член 2

Планот содржи:

#### А. Текстуален дел

Достигнато ниво на развојот, состојбата на просторната уреденост и заштита

1. Граници, големина и положба
2. Природна средина
3. Состојба на постојната просторна уреденост, организација и заштита
4. Вредности и значење на природната средина и спомениците на културата
5. Цели и општи определби за просторниот развој
6. Намена и начин на користење на просторот (зони и режим на заштита)
7. Просторна разместеност на населението, систем на населби и туристички локалитети
8. Просторна разместеност на стопанските активности
9. Просторна разместеност на инфраструктурните системи
10. Насоки и мерки за спроведување на Планот.

## Б. Графички дел

М 1 : 50.000

1. Релјеф
2. Геоморфолошка карта
3. Хидрографија
4. Фауна-главни зоолошки области и екосистеми
5. Туристичко-рекреативни погодности
6. Опременост на населбите — состојба
7. Опременост и изграденост на просторот
8. Инфраструктура — пресекија
9. Геологија М 1 : 100.000

М 1 : 25.000

10. Шумски и тревни растителни заедници
11. Вреднување и категоризација на природните реткости
12. Административна поделба и населби
13. Постојана просторна организација
14. Зонирање и уредување на Паркот

## Член 3

Претседателот на републичкиот орган на управата надлежен за работите на просторното планирање и заштитата на природните реткости, врши заверка на осум оригинални примероци на Планот со содржина утврдена во член 2 на оваа одлука.

## Член 4

Заверените примероци на Планот се чуваат во:

- Собранието на СРМ, еден примерок;
- ООЗТ Национален парк „Галичица“ два примерока;
- Собранијата на општините Охрид и Ресен, по еден примерок;
- Републички завод за заштита на природните реткости, еден примерок;
- Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство, еден примерок;
- Републички комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина, еден примерок.

## Член 5

За спроведување на Планот се надлежни органите и организациите од член 4 алинеи 2, 3, 4, 5 и 6 на оваа одлука.

## Член 6

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

## СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3219/1

25 октомври 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р Вулнет Старова, с. р.

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
Иван Аврамовски, с. р.

Претседател  
на Соборот на општините,  
Илија Глигороски, с. р.

775.

Врз основа на член 76 став 1 од Законот за вработување („Службен весник на СРМ“ број 32/87), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 25 октомври 1988 година, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО ОДЛУКАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1988 ГОДИНА

Собранието на Социјалистичка Република Македонија е согласно со Одлуката за намалување на стапката на придонесот за вработување за 1988 година што ја донесе Собранието на Републиката самоуправа интересна заедница за вработување, на седницата одржана на 19 октомври 1988 година.

## СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3216/1

25 октомври 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
Иван Аврамовски, с. р.

776.

Врз основа на член 248 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 25 октомври 1988 година, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО ПРИ ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

1. Се разрешува од функцијата претставник на општествената заедница во Советот на ООЗТ Институт за сточарство при Земјоделскиот факултет во Скопје, поради истек на времето за кое е именуван Ѓорѓи Камчев.

2. За претставник на општествената заедница во Советот на ООЗТ Институт за сточарство при Земјоделскиот факултет во Скопје, се именува Марко Перински, директор на ЗЗ „Кочо Рацин“ — с. Лазарополе.

## СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-3194/1

25 октомври 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
Иван Аврамовски, с. р.

777.

Врз основа на член 257 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85) и член 479 став 4 од Законот за здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ број 11/88), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 25 октомври 1988 година, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДЕКАН НА ТЕХНИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ — БИТОЛА

За членови на Комисијата за изготвување предлог за именување декан на Техничкиот факултет — Битола, се именуваат:

Илија Петковски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, вработен во РО „ЖТО — Битола“ — Битола и

Горѓи Тоновски, извршен секретар на ОК на СКМ Битола.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-3195/1  
25 октомври 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
**Иван Аврамовски, с. р.**

778.

Врз основа на член 248 став 3 од Законот за сооченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 25 октомври 1988 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО И СОВЕТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ — СКОПЈЕ**

1. Се разрешуваат од функцијата претставници на општествената заедница во Собранието и Советот на Универзитетот „Кирил и Методиј“ — Скопје, поради истек на времето за кое се именувани:

Елица Дочева,  
Јовко Јовковски,  
Мирко Апостоловски,  
Марјан Матевски,  
Блаже Атанасов,  
Љупка Хаџи-Ристова,  
Светлана Антоновска,  
Благоја Филиповски,  
Вангел Арнаудов,  
Горѓи Дневски,  
Васил Костовски,  
инж. Слободан Угриновски,  
Душко Туцаров,  
д-р Петко Георгиевски,  
Ристо Кошка,  
Маја Цветановска,  
Јакуп Сулејмани,  
Јосиф Курчиев,  
Урим Старова и  
Сулејман Цело.

2. За претставници на општествената заедница во Собранието на Универзитетот „Кирил и Методиј“ — Скопје, се именуваат:

Елица Донева, потпретседател на Собранието на СРМ,

Петар Гошев, член на Претседателството на ЦК на СКМ,

м-р Љубомир Јакимовски, член на ЦК на СКМ,  
д-р Љупка Хаџи-Ристова, член на Претседателството на РК на ССРМ.

Ацо Тренев, член на Претседателството на РК на ССРМ,

Елена Михајловска, член на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија,

Мирко Апостоловски, член на Претседателството на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија,

д-р Трајче Грујоски, член на Претседателството на Републичкиот одбор на Сојузот на борците од НОВ на Македонија,

Војо Кушевски, делегат од Сојузот на борците од НОВ на Македонија,

Зоран Поповски, член на Претседателството на РК на ССММ,

Душко Бужаровски, член на РК на ССММ,

д-р Срѓан Керим, член на Извршниот совет на Собранието на СРМ,

д-р Јован Мицковски, делегат од Стопанската комора на Македонија, директор на ООЗТ Рударско-металуршки институт при Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје,

Војо Стојковски, делегат од Стопанската комора на Македонија, пом. генерален директор на Кожарскиот комбинат „Гоце Делчев“ — Скопје,

Лазо Крстевски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ,

Урим Старова, професор на Педагошката академија — Скопје,

инж. Слободан Угриновски, директор на „Мелиопроект“ Скопје,

Душко Туцаров, директор на РО „Реплек“ — Скопје,

д-р Петко Георгиевски, вработен во Клиниката за уво, нос и грло во Скопје, и

Јосиф Курчиев, потпретседател на Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ.

3. За претставници на општествената заедница во Универзитетскиот совет се именуваат:

Елица Донева, потпретседател на Собранието на СРМ,

Петар Гошев, член на Претседателството на ЦК на СКМ,

Ацо Тренев, член на Претседателството на РК на ССРМ,

Мирко Апостоловски, член на Претседателството на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија,

д-р Трајче Грујоски, член на Претседателството на Републичкиот одбор на Сојузот на борците од НОВ на Македонија,

Зоран Поповски, член на Претседателството на РК на ССММ,

д-р Срѓан Керим, член на Извршниот совет на Собранието на СРМ,

д-р Јован Мицковски, директор на ООЗТ Рударско-металуршки институт при Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје,

Урим Старова, професор на Педагошката академија — Скопје, и

инж. Слободан Угриновски, директор на „Мелиопроект“ — Скопје

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-3188/1  
25 октомври 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
**Иван Аврамовски, с. р.**

779.

Врз основа на член 57 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри на автомати („Службен весник на СРМ“ број 17/87), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 25 октомври 1988 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ ВО СОВЕТОТ НА ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА**

1. Се разрешува од функцијата член на Советот на Лотарија на Македонија, поради истек на времето за кое е именуван Цавид Беговски.

2. За членови на Советот на Лотарија на Македонија се именуваат:

Борче Димовски, потпретседател на Стопанската комора на град Скопје,

Алеко Петановски, помошник на генералниот директор на СОК на Македонија,

Сокол Симовски, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ,

Фана Кочовска — Цветковиќ, член на Советот на Републиката, и  
Ванчо Цветковски, општествено-политички работник.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 21-3192/1  
25 октомври 1988 година

Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
Иван Аврамовски, с. р.

780.

Врз основа на член 167 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83, 43/85 и 50/87), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 25 октомври 1988 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЗАВОДОТ ЗА МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СРМ „ЗДРАВЈЕ“ — СКОПЈЕ**

Се дава согласност на Одлуката на Советот на Заводот за медицинска рехабилитација на СРМ, „Здравје“ — Скопје, со која за индивидуален работоводен орган на Заводот е именувана д-р Лилјана Груевска — Угриновска, шеф на Амбулантско-терапевтски оддел при Заводот.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 21-3196/1  
25 октомври 1988 година

Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
Иван Аврамовски, с. р.

781.

Врз основа на член 248 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 25 октомври 1988 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ООЗТ ИНСТИТУТИ ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ**

1. Се разрешуваат од функцијата претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Институт при Медицинскиот факултет во Скопје, поради истек на времето за кое се именувани:

Зоран Пејчев,  
Томо Софрониевски и  
д-р Стево Стојановски.

2. За претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Институт при Медицинскиот факултет во Скопје, се именуваат:

Горѓи Иванов, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ,  
Вања Михајлова, извршен секретар на Општинскиот комитет на СКМ Центар и  
Дрита Ислами, секретар на Општинскиот совет на ССМ „Чаир“ — Скопје.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 21-3193/1  
25 октомври 1988 година

Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
Иван Аврамовски, с. р.

782.

Врз основа на член 247 и 248 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 25 октомври 1988 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЦЕНТАРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА КАДРИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА „ЕЛИСИЕ ПОПОВСКИ — МАРКО“ — СКОПЈЕ**

За претставници на општествената заедница во Советот на Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита „Елисие Поповски — Марко“ — Скопје, се именуваат:

Русе Нелковски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ и

Киро Димовски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, вработен во Југомонтажа „Благој Давков“ ООЗТ „Југопроект“ — Скопје, (претседател на Комитетот на ОНО и ОСЗ на ниво на РО).

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 21-3191/1  
25 октомври 1988 година

Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
Иван Аврамовски, с. р.

783.

Врз основа на Амандман XIV точка 4 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 25 октомври 1988 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СТРУЧНИОТ СОВЕТ НА ПРОЕКТОТ ЗА ИНФОРМАЦИОНИОТ СИСТЕМ НА ОПШТИНАТА**

За член на Стручниот совет на проектот за информационалниот систем на општината, се именува м-р Елена Михајлова, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 21-3190/1  
25 октомври 1988 година

Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
Иван Аврамовски, с. р.

784.

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за сценско-уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ број 4/86), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 25 октомври 1988 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА РО МАКЕДОНСКИ НАРОДЕН ТЕАТАР**

За членови на Конкурсната комисија за именување генерален директор на РО Македонски народен театар, се именуваат:

Јосиф Курчиев, потпретседател на Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ и  
Афрдита Мимиудиновска, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21 3189/1  
25 октомври 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
Иван Аврамовски, с. р.

785.

Врз основа на членовите 43 и 44 од Законот за општествениот систем на информирањето и за информациониот систем на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ број 14/84), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружен труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 октомври 1988 година, донесе

**ПРОГРАМА**

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА ИНФОРМАЦИОНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКАТА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1987 ДО 1990 ГОДИНА**

**I**

Во Програмата за развој на информациониот систем на Републиката за периодот од 1987 до 1990 година („Службен весник на СРМ“ број 37/87), во дел I став 2 алинеја 4. се менува и гласи:

„— изработка и реализација на проекти за техничко-технолошките основи, опремување на Заедничкиот информационален центар, Републичкиот завод за статистика, вклучувајќи ги и неговите организациони единици, дистрибуираните, потцентри во одделни органи и организации на ниво на Републиката и општините и реализација на единствената информациозна мрежа“.

Во точка 2, по проектот „ж“ се додава нов проект „ж1“ кој гласи:

„ж1) Проект за информациониот потсистем за областа на економските односи со странство.

Со проектот за информациониот потсистем за областа на економските односи со странство ќе се опфати евидентирањето и обработката на податоците за реализиран увоз — извоз и задолженост во странство; производни програми, значајни меѓународни проекти; организации — странски партнери во стопанската соработка; меѓународни монетарни организации, финансиски потенцијали, услови за кредитирање; позначајни резултати од научни истражувања остварени во соработка со странство; претставништва во странство по земји и организации и остварени работни резултати; надворешно-трговски и кредитни работи и соработка со сите области, како и мешовити организации во земјата и странство и вложувања на странски фирми; вредности на валутите на финансиските пазари, како и ажурирани и архивирани курсни листи; следење и реализација на надворешно-трговски работи и соработка низ остварените, тековните и обврските што следат за испорака на стоки и услуги, плаќање и наплата, отплата на кредитите, кадри вработени во претставништвата во странство и комерцијалните служби во организациите и др.

Носител на изработка на проектот ќе биде Републичкиот секретаријат за односи со странство“.

Во точка 4 насловот и ставовите 2 и 3 на проектот п) се менуваат и гласат:

„п) Проект за техничко опремување и функционирање на информациониот систем на Републиката.

Со проектот ќе се разработи опремувањето на техничките центри на информациониот систем, начинот на функционирањето на системот, организацијата на работа, управувањето и контролата на системот, заштитата на податоците и други специфични прашања поврзани со единственото техничко-технолошко решение.

Носител на изработката на овој проект ќе биде Републичкиот комитет за наука, технолошки развој и информатика“.

Во став 3 по зборовите „Заедничкиот информационален центар“ се става записка и се додаваат зборовите „Републичкиот завод за статистика“.

**II**

Во дел II ставот 1 се менува и гласи:

„За реализација на основниот дел од Програмата кој се однесува на опремувањето на органите и организациите на Републиката, опремувањето на Заедничкиот информационален центар и почетното поврзување на општините ќе бидат потребни средства во висина од 16.504,38 милиони динари, од кои 10.065,96 милиони динари за Заедничкиот информационален центар, дистрибуираните потцентри во органите и организациите на Републиката и општините и 6.438,42 милиони динари за опремувањето на Републичкиот завод за статистика вклучувајќи ги и неговите организациони единици — подрачните заводи за статистика. Овие средства ќе се обезбедат во буџетот на Републиката по следната динамика:

	Заеднички информационален центар, органи и организации на Републиката и општини	Републички завод за статистика	ВКУПНО
1987	142,80	—	142,80
1988	2.726,00	1.444,00	4.170,00
1989	3.674,57	3.278,47	6.953,04
1990	3.522,59	1.715,95	5.238,54
ВКУПНО:	10.065,96	6.438,42	16.504,38

Ставот 2 се менува и гласи:

„Износот на средствата е утврден врз основа на цените на 31 август 1988 година, а за опремата од увоз по курсот на доларот од 2.700 динари. Истите ќе претставуваат и база за вршење на ревалоризација на средствата до крајот на 1988, 1989 и 1990 година.

Средствата за опремата ќе се ревалоризираат со индексот на цените на индустриски производи — група електрични апарати и машини, а за опремата од увоз со индексот на курсот на доларот на денот на плаќањето, средствата за адаптација на просторот со индексите на цените на градежни материјали, средствата за проектирање, школување и обука на нови кадри и корисници со индексот на цени на мало. Индексите на цени, со кои ќе се врши ревалоризацијата ќе се однесуваат на ниво на СФРЈ.

Предвидените средства ќе се користат во согласност со годишните планови кои на предлог на надлежниот републички орган за информатика ќе ги донесува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

Непотрошените средства од тековната година се пренесуваат во наредната година и на нив се применува ревалоризациона стапка“.

Ставот 3 се менува и гласи:

„Овие средства ќе бидат наменети за:

НАМЕНА	ВКУПНО			1987	1988			1989			1990		
	ВКУПНО	ЗАСЕДНИЧКИ	РЗС	ВКУПНО	ВКУПНО	ЗАСЕДНИЧКИ	РЗС	ВКУПНО	ЗАСЕДНИЧКИ	РЗС	ВКУПНО	ЗАСЕДНИЧКИ	РЗС
1. Проектирање на информативниот систем	343,80	320,00	23,80	-	125,00	125,00	-	168,80	145,00	23,80	50,00	50,00	-
2. Набавка на информативна, телекомуникациона и микрографска опрема - вкупно	14811,68	9360,96	5450,72	142,80	3883,00	2439,00	1444,00	5747,59	3367,57	2380,02	5038,29	3411,59	1626,70
- Информативна опрема	12854,73	7439,71	5415,02	34,00	3483,00	2039,00	1444,00	5215,05	2035,93	2380,02	4122,68	2531,68	1591,00
- Телекомуникациона опрема (опрема за пренос на податоци и поврзување со јавната прека за пренос на податоци)	1671,35	1635,65	35,70	108,80	400,00	400,00	-	532,54	532,54	-	630,01	594,31	35,70
- Микрографска опрема	285,60	285,60	-	-	-	-	-	-	-	-	285,60	285,60	-
3. Адаптација на простор и дополнителна опрема	999,40	214,00	785,40	-	147,00	147,00	-	852,40	67,00	785,40	-	-	-
4. Школување и обука на нови кадри и корисници	349,50	171,00	178,50	-	15,00	15,00	-	184,25	95,00	89,25	150,25	61,00	89,25
<b>ВКУПНО:</b>	<b>16504,38</b>	<b>10065,96</b>	<b>6438,42</b>	<b>142,80</b>	<b>4170,00</b>	<b>2726,00</b>	<b>1444,00</b>	<b>6953,04</b>	<b>3674,57</b>	<b>3278,47</b>	<b>5238,54</b>	<b>3522,59</b>	<b>1715,95</b>

Во став 5 зборовите: „Републичкиот завод за статистика“ се бришат.

Во став 6 по зборот „Републиката“ се додаваат зборовите: „кои не се финансираат непосредно од Буџетот на Републиката“.

### III

Оваа програма ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

## СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3208/1  
25 октомври 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р Вулнег Старова, с. р.

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
Иван Аврамовски, с. р.

Претседател  
на Соборот на општините,  
Илија Глигороски, с. р.

Претседател  
на Општествено-политичкиот собор,  
Петар Караџанов, с. р.

### 786.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 5 октомври 1988 година, донесе

## О Д Л У К А

1. СЕ УТВРДУВА дека член 65 точка 2 од Правилникот за решавање на станбените прашања на работниците, во Основната организација на здружениот труд „Леарница“ во состав на Работната организација „ФАС“ при Металски завод „Тито“ во Скопје, донесен со референдум на 13 март 1984 година, во времето на неговото важење не бил во согласност со уставното начело на заемност и солидарност.

Оваа одлука има правно дејство на одлука со која се укинува самоуправен општ акт.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената организација на начин определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје, поведе постапка пред Уставниот суд на Македонија за оценување уставноста и законитоста на член 65 став 2 од правилникот означен во точка 1 од оваа одлука, затоа што при утврдувањето редот на првенство за добивање на стан основот станбена состојба нема доминантно влијание, туку такво влијание има основот придонес во работата односно видот на работите и работните задачи, што не е во согласност со уставното начело на заемност и солидарност.

4. Судот на седницата утврди дека во член 65 точка 2 од Правилникот е извршено вреднување на основот придонес во работата односно работите и работните задачи што ги извршува работникот и тоа преку три елементи: вид на работите и работните задачи; сложеност на работите и работните задачи; одговорност за извршување на работите и работните задачи; по кој основ вкупно се предвидени најмногу 80 бода, а за основот станбени услови се предвидени најмногу 50 бода.

Исто така, Судот утврди дека оспорениот правилник на 24 јуни 1987 година е изменет, со што престанала да важи и оспорената одредба, а бидејќи од престанокот на нејзиното важење до поведувањето на постапката не поминало повеќе од една година, согласно член 419 став 2 од Уставот на СР Македонија постојат процесни претпоставки за оценување на нејзината уставност и законитост за време на важењето.

5. Согласно член 42 и 42-а од Законот за станбените односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73, 14/75 и 27/86) давателот на станот на користење односно работниците во основната организација со самоуправен општ акт ги утврдуваат основите и мерилата за определување редот на првенството за добивање станови на користење во општествена сопственост.

Според тоа самоуправно право е на работниците да ги утврдат основите за определување редот на првенство за добивање на стан и да ги определат



мерилата по тие основи, но притоа се должни да го почитуваат уставното начело на заемност и солидарност изразено во Оддел II став 3 алинеја 6 од Уставот на СР Македонија, кое според мислењето на Судот, се изразува со тоа да се обезбеди основот станбена состојба да има доминантно влијание при распределбата на станови.

Со оглед на тоа што според член 65 точка 2 основот станбена состојба нема доминантно влијание при распределбата на станови туку такво влијание има основот придонес во работата односно работите и работните задачи што ги врши работникот, Судот утврди дека оспорената одредба од Правилникот во времето на нејзиното важење не била во согласност со означеното уставно начело.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 95/88  
5 октомври 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
д-р **Фиданчо Стоев**, с. р.

787.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 13 октомври 1988 година, донесе

### О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 23 од Правилникот за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка на работниците во Здравствениот дом во Берово, донесен со референдум на 21 септември 1987 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означениот здравствен дом на начин определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 28/88 од 6 јули 1988 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на правилникот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со уставното начело на распределба според трудот и резултатите од трудот.

4. На седницата Судот утврди дека во член 20 од Правилникот е предвидено личниот доход на работниците по основот работно искуство да се утврдува во износ од 0,5% од личниот доход по тековен труд за секоја година признаен работен стаж, но најмногу до 20%. Во член 22 е предвидено дека остварените резултати во работата, како посебен основ за распределба, се утврдуваат во зависност од квалитетот на работата, ефикасноста во користењето на работното време, натфрлувањето на плановите за работа и заштедите постигнати во трошоците на работењето. Во член 23, пак, од Правилникот е предвидено за остварените резултати во работата да се утврдуваат варијабилни бодови од 1 до 40, зависно од вкупниот број години поминати на работа.

Согласно член 22 од Уставот на СР Македонија и член 91 и 92 од Законот за здружениот труд на работникот во основната организација му припаѓа личен доход по основ на тековниот труд и по основ на минатиот труд, кој се утврдува според резултатите од неговиот труд и според неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал за зголемувањето на доходот на основната организација.

Со оглед на тоа што оспорениот член од Правилникот мерилата по основот остварени резултати во работата на работниците не се поврзани со тру-

дот и резултатите од трудот, туку само со работно искуство, Судот утврди дека овој член од Правилникот, во делот кој го утврдува бројот на бодовите по основот остварени резултати во работата во зависност од бројот на години поминати на работа, не е во согласност односно е во спротивност со означените уставни и законски одредби.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 28/88  
13 октомври 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
д-р **Фиданчо Стоев**, с. р.

788.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 14 став 1 алинеја 1 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 5 октомври 1988 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

1. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување уставноста на член 106 и член 161 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 37/80).

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

3. Уставниот суд на Македонија, со одлука У. бр. 87/86 од 11 ноември 1987 година, утврди дека одредбите од Законот за внатрешни работи означени во точката 1 од ова решение не се во согласност со Уставот на СР Македонија, затоа што со нив е предвидена различна должина на времето поминато на работа во органите за внатрешни работи на работи и работни задачи за кои стажот на осигурување се смета во зголемено трасење, како услов за остварување на поповолна пензиска основа утврдена во член 132 став 1 од Законот, во зависност од тоа дали работникот во моментот на пензионирањето е работник на органите за внатрешни работи или на друг орган или организација, со што меѓусебно се доведуваат во несоднака положба.

4. Собранието на СР Македонија, заради усогласување на оспорената одредба со Уставот, во рокот од шест месеци од денот на доставувањето на одлуката на Уставниот суд на Македонија донесе Закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 24/88) со кој се изменети членовите 106 и 161, како и член 132 став 1 од Законот за внатрешни работи.

На седницата Судот утврди дека со член 2 од овој закон е изменет член 132 став 1 во таа смисла што е променета должината на времето поминато на работа во органите за внатрешни работи на работи и работни задачи за кои стажот на осигурување се смета во зголемено трасење, како услов за остварување на поповолна пензиска основа на работниците во органите за внатрешни работи од 10 на 15 години. Со член 1 и 3 од овој закон, пак, членовите 106 и 161 од Законот се изменети на начин што како услов за остварување на поповолна пензиска основа за работниците кои биле работници на органите за внатрешни работи, но заминале од нив и се пензионирани како работници на други органи и организации, е предвидено да поминале 15 години на работи во органите за внатрешни работи на работи и работни задачи за кои стажот на осигурување се смета во зголемено трасење, како и работниците кои се пензионираат во органите за внатрешни работи според одредбите од член 132 став 1 од Законот.

Од изложеното Судот утврди дека со издначувањето на должината на работното време поминато на работа во органите за внатрешни работи на ра-

боти и работни задачи за кои стајот на осигурување се смета во зголемено траење, како услов за остварување на поповолна пензиска основа, работниците се доведени во еднаква положба во поглед на условите за остварување на ова право, независно од тоа дали се пензионираат како работници на организација, поради што утврди дека членовите 106 и 161 од Законот, со неговите измени и дополнувања, се уогласени со Уставот на СР Македонија.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од ова решение.

У. бр. 87/86  
5 октомври 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
д-р **Фиданчо Стоев**, с. р.

#### СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

789.

Врз основа на член 5 и 8 од Законот за здружување во Стопанската комора на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 6/79 и 50/87) и член 56 став 1 алинеја 13 од Статутот на Стопанската комора на Македонија, Извршниот одбор на Собранието на Стопанската комора на Македонија, на седницата одржана на 19 октомври 1988 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА И СТАПКАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ ПРИДОНЕС НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА ЗА 1988 ГОДИНА

1. Во Одлуката за утврдување на основницата и стапката за пресметување придонес за Стопанската комора на Македонија за 1988 година, број 08-5764/8 од 23. XII. 1987 година, објавена во „Службен весник на СР Македонија“ број 50/87, во точка 2 потточка 1 бројот „0,900“ се заменува со бројот „0,720“, а во потточка 2 бројот „4,770“ се заменува со бројот „3,816“.

2. Се врши ослободување од плаќање придонес за 1988 година на организациите на здружен труд од областа на земјоделието, поради претрпените штети од сушата, која доби третман на елементарна непогода.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 1988 година.

Бр. 08-4604/5  
19 октомври 1988 година  
Скопје

Претседател,  
**Ванчо Здравев**, с. р.

### ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

#### РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

241.

Врз основа на член 76 став 1 од Законот за вработувањето („Службен весник на СРМ“ бр. 32/87) и член 17 од Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница за вработување, Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за вработување, во согласност со Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 19 октомври 1988 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1988 ГОДИНА

##### Член 1

Стапката на придонесот за вработување за 1988 година, што се уплатува на Републичката самоуправни интересна заедница за вработување, се намалува и изнесува 0,50%.

##### Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

Бр. 02-1247  
20 октомври 1988 година  
Скопје

Претседател,  
**Ангелина Азеска**, с. р.

#### РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

242.

Врз основа на член 57 од Законот за општествена заштита на децата, член 47 т. 8 од Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата и Одлуката бр. 11-1739/16 за овластување на Извршниот одбор да

врши тековно следење и усогласување на приливот на изворните приходи на Републичката заедница и нивно извршување, како и Препораката на Собранието на СРМ за натамошно растоварување на стопанството, донесена на седницата од 25. X. 1988 година, Извршниот одбор на Собранието на Републичката СИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, на седницата одржана на 26 октомври 1988 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКОВНА СТАПКА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА ВО 1988 ГОДИНА

##### Член 1

Во Одлуката за утврдување пресметковна стапка за здружување средства во Републичката самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата за остварување на додатокот на деца во 1988 година („Службен весник на СРМ“ бр. 50/87) во членот 1 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„За ОЗТ од стопанството распределени во областите од 01 до 11 според Одлуката за единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“ бр. 34/76), се утврдува стапка во висина од 0,77%“.

##### Член 2

Постојните ставови 2 и 3 од член 1 на основната одлука стануваат став 3 и 4.

##### Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се однесува на личниот доход за месеците октомври, ноември и декември 1988 година и ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 12-1188/3  
26 октомври 1988 година  
Скопје

Претседател,  
**Душко Ачовски**, с. р.

**ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА  
ГРАД СКОПЈЕ**

243.

Врз основа на член 57 став 1 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/85) и член 161 став 1 точка 15 од Статутот на Здружената самоуправна интересна заедница за здравствена заштита на град Скопје, Собранието на Здружената самоуправна интересна заедница за здравствена заштита на град Скопје, на седницата одржана на 13 октомври 1988 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА КОРИСНИЦИТЕ НА  
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**

**Член 1**

Со оваа одлука се утврдува надоместокот за закоп на корисник на здравствена заштита во Скопје.

**Член 2**

Надоместокот за закоп содржи: трошоци за преносот на умреното лице од домот до капела, престој во капела, со или без користење на фрижидер, пренос од капела до гробното место, гробна ознака и венец и трошоци за гробното место и погребување.

Овој вид на трошоци се признава во висина утврдена со Ценовникот на работната организација Управа за погреб и гробишта на град Скопје за секоја одделна услуга, а најмногу во износ од 190.000 динари независно од возраста на умреното лице.

Висината на надоместокот утврдена во претходниот став ќе зависи од видот на услугите што се користени при закопот на умреното лице.

**Член 3**

Покрај трошоците наведени во член 2 од оваа одлука како трошоци сврзани со закоп на умрено лице се признаваат и трошоците за сандак зависно од возраста на умреното лице и тоа:

— за дете до една годишна возраст во износ од	110.400 динари
— за дете до 10 годишна возраст во износ од	151.200 динари
— за возрастна лице во износ од	240.000 динари

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

**Член 5**

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на надоместокот на трошоците за закоп на корисниците на здравствена заштита бр. 02-14043/6 од 25 декември 1987 година.

Бр. 02-10512/9

13 октомври 1988 година  
Скопје

Претседател,

прим. д-р **Ксенија Беговиќ-Груевска**, с. р.

**ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ГРАД  
СКОПЈЕ**

244.

Врз основа на предлозите и мерките за натамошно растоварување на стопанството донесени од Извршниот совет на Собранието на СРМ и Извршниот совет на Собранието на град Скопје и член 34 од Статутот на ЗСИЗ за вработување на град Скопје, а врз основа на донесената Одлука на октомвриските седници на собранијата на СИЗ за вработување на општините: Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Центар, Чаир и Собранието на ЗСИЗ за вработување на град Скопје за овластување на извршните одбори, извршните одбори на собранијата на СИЗ за вработување на општините: Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Центар, Чаир и Собранието на ЗСИЗ за вработување на град Скопје, на заедничката седница одржана на 27 октомври 1988 година, ја донесеа следната

**О Д Л У К А**

**ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА  
ГРАД СКОПЈЕ**

**Член 1**

Вработените работници во организациите на здружениот труд и другите организации и засадници од подрачјето на град Скопје, во месеците октомври, ноември и декември 1988 година, да уплатуваат придонес за вработување од 0,30%.

**Член 2**

Намалувањето на стапката на придонесот за вработување се однесува на сите исплати на личен доход за месеците: октомври, ноември и декември 1988 година.

**Член 3**

Оваа одлука да ја спроведе службата на Општествено книговодство — Филијала Скопје.

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-6583/1  
27 октомври 1988 година  
Скопје

Претседател,  
**Киро Миовски**, с. р.

**Обласен - дел**

**РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ  
НА ЗДРУЖЕН ТРУД**

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 831 од 8. VII. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-753-3-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето поради организирање и конституирање во РО без ООЗТ со следните податоци: Се запишува бришењето на ООЗТ Студентска поликлиника со н. сол. о. Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 58, во состав на Студентскиот центар „Скопје“ со н. сол. о. на ООЗТ Скопје поради организирање и конституирање во Работната организација — Здравствена станица на Универзитетот „Кирил и Методиј“ Ц. О. Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 58.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 831/88. (238)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 803 од 30. VI. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-753-2-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето и престанокот на ООЗТ со следните податоци: Се запишува престанокот и бришењето за исхрана на студентите „Исхрана“ со Н. Сол. О. Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 58, во состав на Студентскиот центар „Скопје“ со н. сол. о. на ООЗТ Скопје ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 58, поради конституирање на Работната организација во РО без ООЗТ.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 803/88. (239)

Врз основа на член 78, а во врска со член 27 став 1 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 36/77, 9/78, 27/78, 46/82, 11/77 и 24/88), Собранието на Социјалистичка Република Македонија

### О Б Ј А В У В А

дека ќе врши избор на еден судија на Окружниот суд — Штип

Се повикуваат заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите од член 74 од Законот за редовните судови, пријави со биографски податоци за движењето во работата и другите активности да поднесат до Собранието на СР Македонија — Комисијата за прашања на изборите и именувањата, во рок од 15 дена од денот на објавувањето.

### СОДРЖИНА

	Страна
757. Закон за ловот — — — — —	787
758. Одлука за именување републички општествен правобранител на самоуправавањето	795
759. Одлука за избор на претседател на Уставниот суд на Македонија — — — — —	795
760. Одлука за избор на претседател на Основниот суд на здружениот труд — Штип	795
761. Одлука за именување заменик на јавниот обвинител на Македонија — — — — —	795
762. Одлука за избор на постојан судија на Основниот суд на здружениот труд — Скопје — — — — —	795
763. Одлука за избор на судија на републичкиот суд за прекршоци — — — — —	795
764. Одлука за избор на постојан судија на Судот на здружениот труд на Македонија	796
765. Одлука за именување заменик на јавниот правобранител на Македонија — — — — —	796
766. Одлука за избор на тројца судии на Окружниот суд — Скопје — — — — —	796
767. Одлука за именување заменик на републичкиот општествен правобранител на самоуправавањето	796
768. Одлука за избор на постојан судија на Основниот суд на здружениот труд во Штип — — — — —	796
769. Одлука за разрешување од должноста судија на Стопанскиот суд на Македонија	796
770. Одлука за разрешување од должноста на републичкиот општествен правобранител на самоуправавањето — — — — —	797
771. Одлука за давање претходна согласност за избор на судија на Окружниот суд во Приштина — — — — —	797
772. Одлука за донесување План за просторно уредување на Националниот парк „Пелистер“ — — — — —	797
773. Одлука за донесување План за просторно уредување на Националниот парк „Маврово“ — — — — —	798
774. Одлука за донесување План за просторно уредување на Националниот парк „Галичица“ — — — — —	798
775. Одлука за согласност ка Собранието на СРМ со Одлуката за намалување на стапката на придонесот за вработување за 1988 година — — — — —	799
776. Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Советот на ООЗТ „Институт за сточарство при Земјоделскиот факултет во Скопје — — — — —	799
777. Одлука за именување членови на Комисијата за изготвување предлог за именување декан на Техничкиот факултет — Битола — — — — —	799
778. Одлука за разрешување и именување претставници во Собранието и Советот на Универзитетот „Кирил и Методиј“ — Скопје — — — — —	800
779. Одлука за разрешување и именување членови во Советот на Лотарија на Македонија — — — — —	800
780. Одлука за давање согласност на Одлуката за именување на индивидуален работоводен орган на Заводот за медицинска рехабилитација на СРМ „Здравје“ — Скопје	801
781. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Институту при Медицинскиот факултет во Скопје — — — — —	801
782. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Советот на Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита „Елисе Поповски-Марко“ — Скопје — — — — —	801
783. Одлука за именување член на Стручниот совет на проектот за информациониот систем на општината — — — — —	801
784. Одлука за именување членови на Конкурската комисија за именување генерален директор на РО Македонски народен театар — — — — —	801
785. Програма за изменување и дополнување на Програмата за развој на информациониот систем на Републиката за периодот од 1987 до 1990 година — — — — —	802
786. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 95/88 од 5 октомври 1988 година	803
787. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 28/88 од 13 октомври 1988 година	804
788. Решение на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 87/86 од 5 октомври 1988 година	804
<b>Стопанска комора на Македонија</b>	
789. Одлука за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на основната и стапката за пресметување придонес на Стопанската комора на Македонија за 1988 година — — — — —	805
<b>Општи акти на самоуправните интересни заедници</b>	
<b>СКОПЈЕ</b>	
241. Одлука за намалување на стапката на придонесот за вработување за 1988 година — — — — —	805
242. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на пресметкозна стапка за здружување на средства во Републичката СИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата за остварување на додатокот на деца во 1988 година — — — — —	805
243. Одлука за утврдување на надоместокот на трошоците за закоп на корисниците на здравствена заштита — — — — —	806
244. Одлука за намалување на стапката на придонесот за вработување на подрачјето на град Скопје — — — — —	806